

**Повик за поднесување на понуди**  
**Република Северна Македонија**  
**Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП**  
**MSIP2-NCB-27-21**

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

2. Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Вториот Проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: **Реконструкција на локален пат с.Зелениково – с.Страхојадица.**

3. Општина Зелениково ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: **Реконструкција на локален пат с.Зелениково – с.Страхојадица.**

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: Општина Зелениково, Зелениково ул.1 бр.2,

Град: Општина Зелениково

Поштенски број: 1053

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: 02/2717-238

Факс: /

Електронска адреса: [op\\_zelenikovo@yahoo.com](mailto:op_zelenikovo@yahoo.com)

а) За плаќање во денари:

Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од **3,000.00 МКД.** Методот на плаќање ќе биде преку ПП150 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка 100 000000063095

Уплатна сметка – 728014113063016

Приходна шифра и програма -725939 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Зелениково.

6. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, 05.05.2021**. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:15ч, 05.05.2021**.

7. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **300.000,00 МКД**.

8. Адреса: Општина Зелениково, Зелениково ул.1 бр.2,

Град: Општина Зелениково

Поштенски број: 1053

До Архива

Држава: Република Северна Македонија